

Shark

STRATOS безжична правосмукалка со Anti-Hair Wrap PLUS и Clean Sense IQ.

IZ400EU серии

Упатство за употреба



ВИ БЛАГОДАРИМЕ

за купување на Shark® STRATOS безжична правосмукалка со технологија против заплеткување PLUS и функција Clean Sense IQ.

ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Напон: 25,2V

Моќност на моторот: 309W

Моќност на млазницата: 80W

МОЛИМЕ ПРОЧИТАЈТЕ ВНИМАТЕЛНО И ЗАЧУВАЈТЕ ЗА ИДНА РЕФЕРЕНЦА.

Ова упатство за корисникот е дизајнирано да ви помогне целосно да ја разберете вашата нова Shark безжична правосмукалка со технологија против заплеткување PLUS, DuoClean и Clean Sense IQ.



Оваа ознака укажува на тоа дека овој производ не треба да се фрла со други отпадоци од домаќинството. За да се спречи можна штета врз животната средина или здравјето на луѓето од неконтролирано исфрлање на отпадот, да се рециклира одговорно за да се промовира одржлива повторна употреба на материјалните извори. За да го вратите користениот уред, молиме користете системи за враќање и собирање или контактирајте трговец каде што е купен овој производ. Тие можат да го земат овој производ за рециклирање безбедно по животната средина.



ВАЖНИ БЕЗБЕДНОСНИ ИНСТРУКЦИИ

САМО ЗА ДОМАШНА УПОТРЕБА • МОЛИМЕ ПРОЧИТАЈТЕ ГИ СИТЕ ИНСТРУКЦИИ ПРЕД УПОТРЕБА НА ОВОЈ ВАКУУМ.

За да се намали ризикот од шок и ненамерно работење, исклучете го напојувањето и ја извадете батеријата пред сервисирање.

Забелешка: Ако имате деликатни или волнени теписи, молиме пробајте вакуум прво на скриено место за да се осигурате дека ролните четки не ги оштетуваат или отстрануваат влакната на тепихот.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

НАМАЛУВАЊЕ НА РИЗИКОТ ОД ПОЖАР, СТРУЕН УДАР, ПОВРЕДИ, ИЛИ ОШТЕТУВАЊЕ НА ИМОТ:

Овој вакуум се состои од моторизирана млазница, стапче и рачен вакуум. Овие компоненти содржат електрични приклучоци, електрични инсталации и подвижни делови кои потенцијално претставуваат ризик за корисникот

2. Пред секоја употреба, внимателно проверете ги сите делови за каква било штета. Ако некој дел е оштетен, прекинете ја употребата

3. Користете само идентични резервни делови

4. Овој вакуум не содржи делови што се сервисираат

5. Користете го само како што е опишано во ова упатство. НЕ користете го правосмукалната за која било друга цел освен оние опишани во ова упатство

6. Со исклучок на филтрите и чашата за прашина, НЕ изложувајте ги деловите од вакуумот на вода или други течности

7. НЕ дозволувајте апаратот да го користат деца. Чувајте го апаратот и неговиот кабел подалеку од дофат на деца. Не дозволувајте да се користи како играчка. Неопходен е внимателен надзор кога се користи во близина на деца.

ОПШТА УПОТРЕБА

8. Овој апарат може да го користат лица со намалени физички, сетилни или ментални способности или со недостаток на искуство и знаење, доколку им е даден надзор или инструкции за користење на апаратот на безбеден начин и ги разбираат опфатените опасности. Чистењето и одржувањето на корисникот не треба да го вршат деца.

9. Секогаш исклучувајте го правосмукалната пред да ги поврзете или исклучите црева за носење струја, моторизирани млазници, полначи, батерии или други електрични или механички делови.

10. НЕ ракувајте со приклучокот или правосмукалната со влажни раце.

11. НЕ користете без чашка за прав, филтри и ролна со четка на место.

12. Користете само филтри и додатоци од брендот Shark®. Штетата предизвикана од филтри и додатоци кои не се од Shark може да не бидат покриени со гаранцијата.

13. НЕ ставајте предмети во отворите за прскалки или додатоци. НЕ користете со блокиран отвор; чувајте се без прашина, влакна, влакна и се што може да го намали протокот на воздух.

14. НЕ користете ако млазницата или дополнителниот проток на воздух е ограничен. Ако воздушните патеки или моторизираната подна млазница се блокираат, исклучете го правосмукалната. Отстранете ги сите пречки пред повторно да го вклучите уредот.

15. Чувајте ги млазниците и сите отвори за вакуум подалеку од коса, лице, прсти, непокриени стапала или широка облека.

16. НЕ користете ако правосмукалната не работи како што треба, или е испуштена, оштетена, оставена на отворено или падната во вода.

17. Внимавајте кога чистите по скали.

18. НЕ оставајте го правосмукалната без надзор додека е вклучен.

19. Кога е вклучен, држете го правосмукалната постојано да се движи по површината на тепихот за да избегнете оштетување на влакната од тепихот.

20. Ако имате нежни или волнени теписи, особено куп со јамка, прво пробајте со правосмукалната на скриена површина за да се осигурате дека ролните со четки за вртење не ги оштетуваат или откинуваат влакната од тепихот.

21. НЕ користете за подигање:

а) Течности

б) Големи предмети

в) Цврсти или остри предмети (стакло, клинци, завртки или монети)

г) Големи количини прашина (вклучувајќи гипс картон, пепел од камин или жар).

НЕ користете како додаток за електрични алати за собирање прашина.

д) Пушење или палење предмети (загреан јаглен, отпушоци или кибритчиња)

ѓ) Запаливи или запаливи материјали (полесна течност, бензин или керозин)

е) Токсични материјали (хлор белило, амонијак или средство за чистење одвод)

22 НЕ користете во следниве области:

а) Лошо осветлени области

б) влажни површини

в) Надворешни површини

г) Простори што се затворени и може да содржат експлозивни или токсични испарувања или пари (флуид за запалка, бензин, керозин, боја, разредувачи на бои, супстанции за заштита од молци или запалива прашина)

23 Исклучете ја правосмукалката пред да го вклучите или исклучите полначот.

24 Исклучете ја правосмукалката пред какво било прилагодување, чистење, одржување или отстранување проблеми.

25 За време на чистење или рутинско одржување,

НЕ сечете ништо друго освен влакна, влакна или врвка обвиткана околу ролната со четка.

26 Оставете ги сите филтри целосно да се исушат на воздух пред да ги замените во вакуум за да спречите вовлекување на течноста во електричните делови.

27 НЕ менувајте или обидувајте се сами да ги поправите правосмукалката или батеријата, освен како што е наведено во ова упатство.

НЕ користете ја батеријата или правосмукалката ако е изменета или оштетена.

Оштетените или изменетите батерии може да покажат непредвидливо однесување што резултира со пожар, експлозија или ризик од повреда.

28 Исклучете ги сите контроли пред да го исклучите.

29 Секогаш исклучувајте го овој апарат пред да ја поврзете или исклучите моторизираната млазница или рачниот алат.

ПАКЕТ НА БАТЕРИИ

30. Батеријата е извор на енергија за вакуумот. Внимателно прочитајте ги и следете ги сите упатства за полнење.

31. За да спречите ненамерно палење, проверете дали правосмукалката е исклучена пред да ја земете или да ја носите правосмукалката НЕ носете го апаратот со прстот на прекинувачот за напојување.

32. Користете го само полначот испорачан со уредот. Употребата на погрешен полнач може да резултира со не полнење и/или небезбедни услови.

Полнач кој е соодветен за еден тип батериски пакет може да создаде ризик од пожар кога се користи со друг батериски пакет.

33. Чувајте ја батеријата подалеку од сите метални предмети како што се спојки за хартија, монети, клучеви, клинци или завртки.

Скратувањето на терминалите на батеријата го зголемува ризикот од пожар или изгореници.

34. Под навредливи услови, течноста може да се исфрли од батеријата. Избегнувајте контакт со оваа течност, бидејќи може да предизвика иритација или изгореници. Ако дојде до контакт, исплакнете со вода. Ако течноста дојде во контакт со очите, побарајте медицинска помош.

Батеријата не треба да се чува на температури под 3°C (37,4°F)

или над 40°C (104°F) за да се одржи

долгорочното траење на батеријата.

36. НЕ полнете ја батеријата на температури под 5°C (40°F) или над 40°C (104°F).

Неправилно полнење или на температури надвор од наведениот опсег може да ја оштети батеријата и да го зголеми ризикот од пожар.

37. Чувајте го апаратот внатре.

38. НЕ изложувајте ја батеријата на оган или температури над 130°C (265°F) бидејќи може да експлодира.

39. Користете апарати само со специјално назначени батерии. Употребата на други батерии може да создаде ризик од повреда и пожар.

40. Исклучете го батерискиот пакет од апаратот пред да направите какви било прилагодувања, да менувате додатоци или да го складираат апаратот.

Ваквите превентивни безбедносни мерки го намалуваат ризикот од случајно палење на апаратот

СКЛОПУВАЊЕ

А. Вметнете го стапчето во подната млазница.

Б. Вметнете ја рачната правосмукалка во стапот

Пред употреба, уверете се дека сите компоненти се целосно вклучени и кликнати на место

Рачна првосмукалка
со отстранлива
батерија

2.


(Кликни)

FLEXOLOGY®
стапче

1.

(Кликни)


DuoClean® Anti-Hai
Wrap Plus
Подна млазница



ЛИТИУМ-ЈОНСКА БАТЕРИЈА

Литиум-јонската батерија не доаѓа целосно наполнета. ред првата употреба, наполнете го целосно. За време на првата употреба, истрошете ја батеријата додека не се исклучи целосно. Ова ќе ја услови батеријата.

LED ИНДИКАТОРИ ЗА МОЌ НА БАТЕРИЈАТА И ПОЛНЕЊЕ



Полнење

- LED ќе пулсира бела кога ќе достигне 100% полнење.
- LED ќе пулсира зелено од 76% - 99% полнење.
- LED ќе пулсира жолто од 0 - 75% полнење.
- Нема ЛЕД, батеријата е исклучена

Забелешка: Целосното полнење трае околу 3,5 часа.

Дополнителни белешки

- 1 LED диоди се исклучуваат кога батеријата е целосно наполнета
- 2 Единицата нема да се напојува кога е поврзан полначот

ЗА ВАШАТА ЈОНСКА БАТЕРИЈА

Овој производ користи литиум-јонска батерија што се полни и може да се рециклира кога батеријата повеќе не се полни, таа треба да се отстрани од правосмукалката и да се рециклира.

НЕ ја спалувајте или компостирајте ја батеријата. Кога вашата батерија на литиум ION Power Pack треба да се замени, фрлете ја или рециклирајте ја во согласност со локалните регулативи.

Во некои области, незаконски е да се ставаат потрошените литиум-јонски батерии во корпа или во тек на комунален цврст отпад.

Контактирајте со вашиот локален центар за рециклирање за информации за тоа каде да го фрлите потрошеното напојување

РЕЖИМИ НА МОЌ НА ВШМУКУВАЊЕ

ECO Mode

ја заштедува моќта на батеријата



ECO

Clean Sense IQ Mode

CLEAN SENSE IQ Clean Sense IQ


адаптира моќта според времето на работа.



Boost

Boost Mode

Максимално вшмукување. Користи најмногу енергија од батеријата



РЕЖИМ

МИНУТИ

(нема прикачена моторизирана алатка)

60


(нема прикачена моторизирана алатка)

10


индивидуалната употреба и количината на отпадоци на површините за чистење
Режимот на вшмукување влијае на времето на траење Употреба на Boost во кратки рафали

ПОЛНЕЊЕ НА БАТЕРИЈАТА

КОРИСТЕЊЕ НА ЛИТИУМ-ЈОНСКИ ПОЛНАЧ




Приклучете го полначот Li-Ion во сиден штекер



За да ја наполните батеријата во рачниот вакуум, поврзете го полначот во електричен штекер, вметнете го приклучокот за полнач во приклучокот под рачката на рачниот вакуум.



За да го ставите вакуумот во режим на складирање, притиснете флексолошко стапче за отклучување додека рачниот вакуум го склопувате додека стапчето не щракне и се заклучи



Притиснете и задржете го копчето за ослободување на батеријата, а потоа извлекете ја батеријата. Приклучете го полначот во приклучокот за полнење на батеријата. За повторно да ја инсталирате батеријата, лизгајте ја во отворот во задниот дел на рачниот правосмукалка додека не кликне на своето место.

ПОСТАВУВАЊА



ВКЛУЧУВАЊЕ/ИСКЛУЧУВАЊЕ

Притиснете го копчето за вклучување за да го вклучите или исклучите правосмукалната.

ЗАБЕЛЕШКА: Уредот нема да се вклучи ако полначот е поврзан. Исклучете го полначот пред да ја вклучите правосмукалната



РЕЖИМИ НА МОК НА ВШМУКУВАЊЕ

Притиснете го копчето () за да се префрлате помеѓу режимите ECO, Clean Sense IQ™ и Boost. За да заштедите енергија од батеријата, изберете ECO режим. За секојдневна моќ на чистење, изберете го режимот Clean Sense IQ. За дополнителен наплив на енергија, изберете Boost mode.



РЕЖИМ НА МОКНОСТ CLEAN SENSE



СВЕТЛОСНА ЛЕНТА НА МЛАЗНИЦАТА

Clean Sense IQ ја чувствува нечистотијата која не може да се види и автоматски ја зголемува ефикасноста на чистењето врз основа на нередот при рака, давајќи ви оптимално вшмукување и време на траење кога се откриени тешки или лесни остатоци

Индикаторот за чистење визуелно потврдува кога се чистат подовите. Кога единицата ќе почувствува тешки остатоци, вшмукувањето ќе се зголеми за поголеми перформанси за чистење. Кога ќе се исчистат остатоците, вшмукувањето ќе се намали. Индикаторот за чистење го прикажува нивото на откриени остатоци.


За најдобри резултати, продолжете со чистењето додека индикаторот не се врати на најниското ниво пред да се преселите во следната област.



ИСПРАВЕН РЕЖИМ

За чистење на подот, стапнете на млазницата на подот и навалете ја рачната правосмукалка назад

ЗАБЕЛЕШКА: Четкичките ќе се вклучат само кога рачна правосмукалка е навалена назад.



РАЧНА ПРАВОСМУСКАЛКА ЗА ЧИСТЕЊЕ НА НАД ПОД

Притиснете копче за ослободување на стапчето и го подигнете рачниот вакуум од стапчето. Прилог може да се користи за чистење на скали, мебел и други подови.




РЕЖИМ НА ЧИСТЕЊЕ НА ПОД СО ВКЛУЧЕНА ЦЕВКА


Поставете го вакуумот исправен и притиснете го копчето за ослободување на млазницата кое се наоѓа на дното на стапчето, над млазницата. Одлично за чистење на лајсни, вентилатори, прозорски даски и други тешко достапни

ЗАБЕЛЕШКА: Сите додатоци се компатибилни и со стапчето и со рачниот вакуум.

КОРИСТЕЊЕ НА Flexology СТАПЧЕ




Притиснете резе за отклучување на задната страна на стапчето, а потоа го прилагодете аголот




Прилагодете стапчето на помал агол за лесно да го чистите под мебелот

Flexology СКЛАДИРАЊЕ




За да го ставите вакуумот во режим на складирање, притиснете брава за отклучување додека рачниот вакуум го склопувате напред




За да го извадите вакуумот од режим на складирање, притиснете резе за отклучување и го подигнете рачниот вакуум додека стапчето не кликне и се заклучи

ПРАЗНЕЊЕ НА ЧАШАТА ЗА ПРАШИНА





Притиснете копче за ослободување на стапчето за да го одвојите рачниот вакуум од стапчето.



За да ја испразните чашата за прашина додека е прикачена на рачниот вакуум, поставете чаша за прашина над кантата и поместете лизгач за ослободување на капакот напред

ОТСТРАНУВАЊЕ И ЧИСТЕЊЕ НА ЧАШАТА ЗА ПРАШИНА



ОДРЖУВАЊЕ НА ВАШАТА ПРАВОСМУКАЛКА

ЧИСТЕЊЕ НА ФИЛТРИТЕ

Редовно исплакнете ги филтрите за да ја одржите моќта на вшмукување на вакуумот.

Редовно исплакнете ги филтрите за да ја одржите моќта на вшмукување на вашата правосмукалка.

За чистење на филтрите, исплакнете ги само со вода.

Оставете ги сите филтри целосно да се исушат до 48 часа пред повторно да ги инсталирате за да спречите течноста да навлезе во електричните делови.

Чистете ги пред-моторните филтри најмалку еднаш месечно и филтерот по моторот најмалку еднаш годишно.

Истресете ја нечистотијата помеѓу миенето кога е потребно.

Со интензивна употреба, може да биде потребно почесто чистење

ВАЖНО: НЕ користете сапун при чистење на филтрите Користете само вода Правосмукалката нема да има вшмукување ако не е инсталиран пост-моторниот филтер. Уверете се дека сите филтри се инсталирани пред да ги користите.




ПРЕДМОТОРНИ ФИЛТРИ




ПОСТ-МОТОРСКИ ФИЛТЕР

Отстранете ја чашата за прав и извлекете ги филтрите за пена и филц од задниот дел на филтрите за прав.

Отстранете ја чашата за прав. Извлекете го пост-моторниот филтер од рачниот вакуум



Комплет за пред-моторна пена и филтер за филц.




Пост-мотор филтер

ПОДНА МЛАЗНИЦА

Ако некое влакно е обвиткано околу четката, продолжете со чистењето користејќи ја поставката за тепих на гола подна површина, тепих со низок куп или тепих со мала површина. Ако некои влакна останат обвиткани околу четката по континуирана употреба, внимателно отстранете ги. Ако прегазите тврд или остар предмет или забележите промена во бучавата додека вакумирате, проверете ја подната млазница за блокирање (видете го делот Проверка за блокирање во делот Млазница за подот)


ЧИСТЕЊЕ НА МЕК РОЛЕР



Панел за прикажување на рачната правосмукалка

- А** За да го извадите мекиот ролер од млазницата, извлекете го мекиот ролер надвор за јазичето
- Б** Отчукнете ги отпуштените остатоци од мекиот ролер. Користете сува крпа за да го избришете мекиот ролер и да ги отстраните сите остатоци што се заглени во забите зад мекиот ролер.
- В** Рачно измијте го мекиот ролер по потреба. Користете само вода и оставете го целосно да се исуши на воздух, што треба да трае најмалку 24-48 часа.
- Г** Вметнете го мекиот ролер повторно додека не почувствувате дека кликнува на своето место

ЧИСТЕЊЕ НА СЕНЗОРИТЕ




Уверете се дека сензорите во рацете редовно ги чистите вакуумот, бидејќи влакната и другите остатоци може да се насобираат и да ги попречат ако

сензорите се делумно попречени, режимот Clean Sense IQ нема да ги прилагоди нивоата на вшмукување

како што се очекуваше Ако сензорите се целосно попречени, ќе се појави кодот за грешка F0 и иконата Clean Sense IQ ќе трепне на екранот со вакуум


За да ги исчистите сензорите:

- А.** Исклучете го напојувањето и отстранете рачниот вакуум
- Б.** Сензорите се наоѓаат на внатрешните сидови на млазницата, околу 3 инчи по воздушната патека, усогласени со логото на IQ (слика 2) на надворешноста
- В.** Нежно ги избришете сензорите со крпа од микрофилер и ги отстранете сите влакна и остатоци
- Г.** Вклучете напојување и проверете дали уредот функционира нормално




ОДРЖУВАЊЕ НА ВАШАТА ПРАВОСМУКАЛКА

ПРОВЕРКА ЗА БЛОКАДИ



Проверка за блокади во рачниот вакуум:

- Исклучете ја рачната правосмукалка
- Отстранете ја рачната правосмукалка од стапчето
- Проверете ги сите влезни отвори на чашата за прашина и отстранете остатоци од блокирање




Проверка за блокади во стапчето:

Стандардно стапче:

- Исклучете вакуум
- Отстранете рачниот вакуум и подната млазница
- Погледнете низ стапчето за да проверите дали има блокади
- Отстранете остатоци и блокади

ФЛЕКСОЛОГИЈА® СТАПЧЕ:

- Исклучете вакуум
- Отстранете рачниот вакуум и подната млазница од стапчето
- Проверете го цревето за пристап до запушување на делот FLEXOLOGY® на стапчето со штипкање на јазичињата од двете страни на цревето и подигање на цревето надвор
- Исчистете ги остатоците и блокадите



Проверка за запушувања во подната млазница:

- Исклучете вакуум
- Откачи го стапчето
- Користете работ на монета за да ги отворите трите брави на дното на подната млазница
- Отстранете капакот и го наведнете вратот на млазницата
- Проверете го отворот и отстранете остатоци
- Заменете го капакот со лизгање на вложките во слотовите, а потоа притискање цврсто од сите страни пред да ги свртите бравите во насока на стрелките на часовникот за да се затворат, додека не кликнат безбедно

! ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да се намали ризикот од шок и ненамерна работа, исклучете го напојувањето и ја извадете литиум-јонската батерија пред сервисирање.

Вакуумот не собира остатоци. Нема вшмукување или лесно вшмукување. Иконата на филтерот на рачниот вакуумски контролен панел е црвена. (Погледнете во делот Проверка за блокади за повеќе информации.)

- Проверете ги филтрите за да видите дали им треба чистење, следете ги упатствата за плакнење и целосно сушење на филтрите на воздух пред повторно да ги ставите во правосмукалната.
- Шолјата за прав може да е полна; празна чаша за прашина.
- Проверете ја подната млазница за блокирање; исчистете ги блокадите доколку е потребно.
- Отстранете го конецот, влакната од тепихот или влакната што може да се обвиткаат околу четката.
- Проверете го затнувањето на пристапот во стапчето за какви било блокирања и исчистете ги сите остатоци.
- Проверете ги приклучоците помеѓу рачната, стапчето и подната млазница за остатоци.
- Отстранете ја секоја прашина или материјал во конекторите.
- Ако проблемот продолжи, ве молиме контактирајте со Службата за корисници.

Вакуум ги крева килимите.

- Погрижете се да не го вклучите режимот Boost бидејќи ова може да биде премногу вшмукување за полесни килими. Внимавајте кога вакуумирате теписи или килими со нежно заштитени рабови.

Исклучете го уредот за да ја исклучите четката и притиснете го копчето за вклучување за да се рестартира.. Четкичките не се вртат.

- Веднаш исклучете ја правосмукалната. Отстранете ги сите блокирања пред повторно да ја вклучите правосмукалната. Проверете дали рачниот правосмукалка е навалена наназад доволно за да се активираат ротирачките четки. Ако ротирачките четки сè уште не работат, контактирајте со службата за корисници.

- Ако подната млазница има светла и тие не се осветлени, има проблем со поврзувањето на рачниот вакуум, цревото и млазницата. Обидете се да ги исклучите и повторно да ги поврзете деловите. Ако светлата сè уште не светат, контактирајте со службата за корисници.

Вакуумот се исклучува сам.

Постојат неколку можни причини за самостојното исклучување на вакуумот, вклучувајќи блокади, проблеми со батеријата и прегревање. Ако вакуумот се исклучи, извршете ги следниве чекори:

1. Вклучете ја правосмукалната и проверете ги индикаторските светла за батеријата на рачниот вакуум.
2. Ако е потребно полнење, проверете дали уредот е исклучен пред да го поврзете со полначот.
3. Испразнете го садот за прав и исчистете ги филтрите (видете ги деловите Празнење на садот за прав и Чистење на филтрите).
4. Проверете ја цевката, фитинзите и доводите и отстранете ги сите блокирања.
5. Оставете ги уредот и батеријата да се изладат најмалку 45 минути, додека не се вратат на собна температура. Притиснете го копчето за вклучување за да ја рестартирате правосмукалната. Проверете дали полначот не е вклучен во приклучокот на рачната правосмукалка

ЗАБЕЛЕШКА: Ако правосмукалната сè уште не работи правилно, контактирајте со Службата за корисници

ВОДИЧ ЗА РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ

	Грешка	Кодот за грешка е прикажан
Мотор	Моторот не се вклучува	10
	Прегревање на моторот	20
	струен удар на моторот	30
	Краток спој на моторот	40
	Прекумерна брзина на моторот	50
	Системска комуникациска грешка	60
	Блокирање на Clean Sense IQ сензорот	F0
Млазница	Прегревање на млазницата	70
	Краток спој на млазница	E0

ДОПОЛНИТЕЛНИ ДОДАТОЦИ ДОСТАПНИ НА SHARKCLEAN.EU

- A. Алатка од 8" за вакуумирање на тесни

простори

- B. 18" флексибилна алатка за вакуумирање во тесни простори

- C. Алатка за прашина за вакуумирање во тесни простори

- D. Четка за прашина

- E. Повеќеаголна четка за прашина

- F. Четка за прашина со антиалергиска заштита

- G. Алатка за чистење на тапациран мебел

- H. Широк алат за чистење на тапациран мебел

- I. Повеќенаменска алатка за домашни миленици

- J. Моторизирана алатка за длабоко чистење на домашни миленици




- K. FLEXOLOGY® цевка за чистење под мебел

- L. Додатна торба


- M. Li-Ion полнач

- N. Двоен Li-Ion полнач

- O. Li-Ion батерија




E





F





J




K



L



O





BITTE AUFMERKSAM DURCHLESEN UND ZUR INFORMATION AUFBEWAHREN.

Die vorliegende Bedienungsanleitung soll Ihnen helfen, sich vollständig mit Ihrem neuen Shark®-Staubsauger vertraut zu machen. Die Abbildungen können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Im ständigen Bemühen um die fortlaufende Verbesserung unserer Produkte behalten wir uns Änderungen der hierin enthaltenen Spezifikationen ohne Ankündigung vor. © 2023 SharkNinja Operating LLC. DUOUCLEAN, FLEXOLOGY und SHARK sind eingetragene Marken von SharkNinja Operating LLC. POWERFINS PLUS ist eine Marke von SharkNinja Operating LLC.

À LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.

Cette notice d'utilisation doit vous aider à connaître parfaitement votre nouvel aspirateur Shark®.

Les illustrations peuvent être différentes du produit réel. Nous nous efforçons d'améliorer constamment nos produits, par conséquent, les spécifications contenues dans ce manuel peuvent être modifiées sans préavis.

© 2023 SharkNinja Operating LLC. DUOUCLEAN, FLEXOLOGY et SHARK sont des marques déposées de SharkNinja Operating LLC. POWERFINS PLUS est une marque déposée de SharkNinja Operating LLC.

PLEASE READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

This Owner's Guide is designed to help you get a complete understanding of your new Shark® vacuum.

Illustrations may differ from actual product. We are constantly striving to improve our products; therefore the specifications contained herein are subject to change without notice.

© 2023 SharkNinja Operating LLC. DUOUCLEAN, FLEXOLOGY and SHARK are registered trademarks of SharkNinja Operating LLC. POWERFINS PLUS is a trademark of SharkNinja Operating LLC.

LES DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT KENNEN, OG GEM DEN TIL FREMTIDIGT OPSLAG.

Benjningsmanualen er designet til at hjælpe dig med at få fuld forståelse for din nye Shark®-støvsuger.

Illustrationerne kan afvige fra det aktuelle produkt. Vi bestræber os hele tiden på at forbedre vores produkter, og derfor kan specifikationerne i denne vejledning blive ændret uden varsel.

© 2023 SharkNinja Operating LLC. DUOUCLEAN, FLEXOLOGY og SHARK er registrerede varemærker tilhørende SharkNinja Operating LLC. POWERFINS PLUS er et registreret varemærke tilhørende SharkNinja Operating LLC.

LEA ESTE DOCUMENTO CON ATENCIÓN Y GUÁRDALO PARA FUTURAS CONSULTAS.

Esta guía de instrucciones está destinada a ayudarle a entender perfectamente el funcionamiento de su nueva aspiradora Shark®.

Las ilustraciones pueden variar con respecto al producto. Nos esforzamos continuamente por mejorar nuestros productos, por lo tanto, las especificaciones incluidas en la presente guía están sujetas a cambio sin aviso previo.

© 2023 SharkNinja Operating LLC. DUOUCLEAN, FLEXOLOGY y SHARK son marcas registradas de SharkNinja Operating LLC. POWERFINS PLUS es una marca registrada de SharkNinja Operating LLC.

SI PREGIA DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL MANUALE D'USO E DI CONSERVARLO PER FARVI RIFERIMENTO IN FUTURO.

Il presente Manuale d'uso ha lo scopo di aiutare ad acquisire una conoscenza completa del nuovo aspirapolvere Shark®.

Il prodotto illustrato può essere diverso dal prodotto effettivo. Shark si impegna costantemente per migliorare i propri prodotti, pertanto le specifiche descritte nel presente documento possono essere soggette a modifica senza preavviso.

© 2023 SharkNinja Operating LLC. DUOUCLEAN, FLEXOLOGY e SHARK sono marchi registrati di SharkNinja Operating LLC. POWERFINS PLUS è un marchio registrato di SharkNinja Operating LLC.

**SharkNinja Europe Limited,
3150 Century Way,
Thorpe Park,
Leeds
LS15 8ZB, UK**

ZORGVULDIG DOORLEZEN EN BEWAREN VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK.

Deze bedieningshandleiding is ontworpen om u te helpen bij het gebruik van uw nieuwe Shark® stofzuiger.

De afbeeldingen kunnen afwijken van het werkelijke product. Wij streven er constant naar om onze producten te verbeteren; daarom zijn de specificaties in dit document onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.

© 2023 SharkNinja Operating LLC. DUOUCLEAN, FLEXOLOGY and SHARK zijn geregistreerde handelsmerken van SharkNinja Operating LLC. POWERFINS PLUS is een handelsmerk van SharkNinja Operating LLC.

LES NØYE OG OPPBEVAR FOR FREMTIDIG REFERANSE.

Denne instruksjonsveiledningen er ment til å hjelpe deg med å få en fullstendig forståelse av din nye Shark®-støvsuger.

Illustrasjonene kan avvike fra det faktiske produktet. Vi tilstreber hele tiden å forbedre produktene våre, derfor kan spesifikasjonene nevnt her bli endret uten videre varsel.

© 2023 SharkNinja Operating LLC. DUOUCLEAN, FLEXOLOGY og SHARK er registrerte varemærker av SharkNinja Operating LLC. POWERFINS PLUS er et registrert varemærke som tilhører SharkNinja Operating LLC.

LEIA COM ATENÇÃO E GUARDE PARA CONSULTAS FUTURAS.

Este Guia de Instruções foi concebido para que possa compreender melhor o seu novo Aspirador Shark®.

As ilustrações podem diferir do produto real. Melhoramos continuamente os nossos produtos. Assim, as especificações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

© 2023 SharkNinja Operating LLC. DUOUCLEAN, FLEXOLOGY e SHARK são marcas registradas da SharkNinja Operating LLC. POWERFINS PLUS é uma marca comercial da SharkNinja Operating LLC.

LUE OPAS HUOLELLISESTI JA SÄILYTÄ SE TULEVAAN TARVETTA VARTEN.

Tämän käyttöoppaan tarkoitus on auttaa sinua ymmärtämään täysin uuden Shark®-pölynimurin toimintaa.

Kuvat saattavat näyttää erilaisilta kuin varsinaisen tuote. Pyrimme jatkuvasti parantamaan tuotteitamme. Siksi tässä annetut tiedot voivat muuttua milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.

© 2023 SharkNinja Operating LLC. DUOUCLEAN, FLEXOLOGY ja SHARK SharkNinja Operating LLC -yhtiön rekisteröityjä tavaramerkkejä. POWERFINS PLUS on SharkNinja Operating LLC -yhtiön rekisteröity tavaramerkki.

LÄS INSTRUKTIONERNA NOGRANT OCH BEHÅLL DEM FÖR FRAMTIDA BRUK.

Avsikten med denna bruksanvisning är att hjälpa dig med all information du behöver om din nya dammsugare från Shark®.

Illustrationerna kan avvika från den verkliga produkten. Vi strävar konstant efter att förbättra våra produkter, därför kan specifikationerna i detta dokument ändras utan föregående meddelande.

© 2023 SharkNinja Operating LLC. DUOUCLEAN, FLEXOLOGY och SHARK är registrerade varumärken som tillhör SharkNinja Operating LLC. POWERFINS PLUS är ett varumärke som tillhör SharkNinja Operating LLC.

**SharkNinja Germany GmbH,
Rotfeder-Ring 9,
60327 Frankfurt am Main,
Germany**

Shark

**Aspirator pa kordon STRATOS me Anti-Hair Wrap PLUS
dhe Clean Sense IQ.**

IZ400EU seri

Udhëzime për përdorim



FALEMINDERIT

Për të blerë një aspirator pa kordon Shark® STRATOS me teknologji anti-tangling PLUS dhe funksion IQ Clean Sense.

SPECIFIKIMET TEKNIKE

Tensioni: 25.2V

Fuqia motorike: 309W

Fuqia e busullës: 80W

JU LUTEM LEXONI ME KUJDES

DHE KURSENI PËR REFERENCËN E ARDHSHE.

Ky manual përdoruesish është projektuar për t'ju ndihmuar të kuptoni plotësisht aspiratorin tuaj të ri pa kordon Shark me teknologjinë anti-tangling PLUS, DuoClean, dhe Clean Sense IQ.



Kjo etiketë tregon se ky produkt nuk duhet të asgjësohet me mbeturina të tjera shtëpiake. Për të parandaluar dëmtimin e mundshëm të mjedisit ose shëndetit të njeriut nga hedhja e pakontrolluar e mbeturinave, ricikloni me përgjegjësi për të nxitur ripërdorimin e qëndrueshëm të burimeve materiale. Ju lutemi, përdorni sistemet e kthimit dhe të mbledhjes ose kontaktoni shitësin ku është blerë ky produkt. Ata mund ta marrin këtë produkt për riciklim të sigurt në mjedis.



UDHËZIME TË RËNDËSISHME PËR SIGURINË

PËR PËRDORIM SHITËPIAK VETËM • JU LUTEMI LEXONI TË GJITHA UDHËZIMET PARA SE TË PËRDORNI KËTË VAKUM.

Për të zvogëluar rrezikun e goditjes dhe operimit të paqëllimshëm, fikni furnizimin me energji elektrike dhe shkëputni baterinë para se të shërbeni.

Shënim: Nëse keni qilima delikatë ose prej leshi, ju lutem provoni një vakum së pari në një zonë të fshehur për t'u siguruar që rrotullat e furçës të mos dëmtojnë ose të heqin fibrat në tapet.

PARALAJMËRIM

REDUKTIMI I RREZIKUT TË ZJARRIT, GODITJES ELEKTRIKE, DËMTIMIT, OSE DËMTIMI I PRONËS:

Ky vakum përbëhet nga një busull e motorizuar, një shkop dhe një vakum dore. Këto komponente përmbajnë lidhje elektrike, Instalimet elektrike dhe pjesët lëvizëse që potencialisht përbëjnë një rrezik për përdoruesin

2. Para çdo përdorimi, kontrolloni me kujdes të gjitha pjesët për çdo dëmtim Nëse ndonjë pjesë është dëmtuar, ndërpriti përdorimin

3. Përdorni vetëm pjesë zëvendësuese identike

4. Ky vakum nuk përmban pjesë të servisueshme

5. Përdorni vetëm siç përshkruhet në këtë manual, MOS e përdorni aspiratorin për ndonjë qëllim tjetër përveç atyre të përshkruara në këtë manual

6. Me përjashtim të filtrave dhe kupave të pluhurit, MOS ekspozoni pjesë të vakumit ndaj ujit apo lëngjeve të tjera

7 Mos lejoni që pajisja të përdoret nga fëmijët.

Mbajeni pajisjen dhe kordonin e saj jashtë mundësive të fëmijëve. Mos e lini të përdoret si lodër. Mbikëqyrja e ngushtë është e nevojshme kur përdoret pranë fëmijëve.

PËRDORIMI I PËRGJITHSHËM

8 Ky aparat mund të përdoret nga persona me aftësi fizike, shqisore ose mendore të reduktuara, ose mungesë të përvojës dhe njohurive, nëse u është dhënë mbikëqyrje ose udhëzim për ta përdorur aparatin në mënyrë të sigurt dhe për të kuptuar rreziqet e përfshira. Pastrimi dhe mirëmbajtja nuk duhet të bëhet nga fëmijët.

9 Gjithmonë zhblokont aspiratorin para se të lidhni ose të shkëputni tubat e energjisë, busullat e motorizuara, karikuesit, bateritë ose pjesë të tjera elektrike ose mekanike.

10 Mos e trajtoni soketin ose aspiratorin me duar të lagura.

11 Mos përdorni pa një filxhan pluhur, filtra dhe një rrotull furçe në vend.

12 Përdorni vetëm filtra dhe aksesore nga marka Shark®. Dëmet e shkaktuara nga filtrat dhe additivët jo-peshkaqenë mund të mos mbulohen nga garancia.

13 MOS i vendosni objektet në spërkatësit ose hapjet e aksesoreve. MOS përdorni me një hapje të bllokuar; Mbajeni veten të lirë nga pluhuri, lint, lint dhe çdo gjë që mund të zvogëlojë rrjedhjen e ajrit.

14 MOS përdorni nëse është e kufizuar zhurma ose fluksi i ajrit shtesë. Nëse rrugët e ajrit ose busulla e motorizuar e dyshemesë bllokohen, fikni aspiratorin. Hiq çdo pengesë para se ta ndezësh pajisjen.

15 Mbajini hundët dhe të gjitha hapjet me vakum larg flokëve, fytyrës, gishtave, këmbëve të zbuluara ose rrobave të lirshme.

16 MOS e përdorni nëse aspiratori nuk punon siç duhet, ose hidhet, dëmtohet, lihet jashtë ose hidhet në ujë.

17 Kini kujdes kur pastroni shkallët.

18 MOS e lini aspiratorin pa mbikëqyrje ndërsa është ndezur.

19 Kur të ndizet, mbajeni aspiratorin të lëvizë vazhdimisht në sipërfaqen e qilimit për të mos dëmtuar lëndinën e tapetit.

20 Nëse keni qilima të butë ose të lehtë, veçanërisht një pirq me lak, së pari provoni të përdorni aspiratorin në një sipërfaqe të fshehur për t'u siguruar që rrotullat e furçave rrotulluese të mos dëmtojnë ose të shkulin fibrat nga tapeti.

21 Mos përdorni për ngritje:

a) Lëngjet

b) Objekte të mëdha

c) Objekte të ngurta ose të mprehta (xham, gozhdë, vida ose monedha)

d) Sasi të mëdha pluhuri (duke përfshirë suva, hi fireplace, ose embers).

MOS përdorni si aksesori për mjetet e energjisë për të mbledhur pluhur.

e) Pirja e duhanit ose djegia e objekteve (thëngjij të nxeht, tym ose shkrepëse)

g) Materiale të djegshme ose të djegshme (lëng më i lehtë, benzinë ose vajguri)

e) Materiale toksike (zbardhues klori, amoniak ose pastrues kullues

22 Mos përdorni në fushat e mëposhtme:

- a) Zona të ndriçuara keq
- b) sipërfaqet e lagura
- c) Sipërfaqet e jashtme
- d) Hapësirat që janë të mbyllura dhe mund të përmbajnë tym ose avuj shpërthyes ose toksikë (fluid më i lehtë, benzinë, vajguri, bojë, hollues bojërash, substanca që sprapsen nga mola ose pluhur i djegshëm)

23 Fike aspiratorin para se ta ndezësh ose ta fikësh karikuesin.

24 Fike aspiratorin para çdo rregullimi, pastrimi, mirëmbajtjeje ose zgjidhjeje.

25 Gjatë pastrimit ose mirëmbajtjes rutinë, MOS prit asgjë tjetër përveç bristujve, brisqeve ose kordonit të mbështjellë rreth rrotullës me një furçë.

26 Lejoni që të gjithë filtrat të thahen plotësisht

para se t'i zëvendësoni në vakum për të parandaluar që lëngu të tërhiqet në pjesët elektrike.

27 MOS modifikoni ose mos tentoni të riparoni vetë aspiratorin ose baterinë, përveçse siç është specifikuar në këtë manual.

MOS e përdorni baterinë ose aspiratorin nëse është ndryshuar ose dëmtuar.

Bateritë e dëmtuara ose të ndryshuara mund të shfaqin sjellje të paparashikueshme që rezultojnë në zjarr, shpërthim ose rrezik dëmtimi.

28 Fikni të gjitha kontrollet para se ta fikni.

29 Gjithmonë fikeni këtë pajisje para se të lidhni ose të shkëputni busullën e motorizuar ose mjetin e dorës.

PAKETA E BATERISË

30. Bateria është burimi i energjisë për vakumin. Lexojini me kujdes dhe ndiqni të gjitha udhëzimet për ngarkimin.

31. Për të parandaluar ndezjen e paqëllimshme, sigurohuni që aspiratori të fiket para se të marrë ose të mbajë aspiratorin MOS e mbani pajisjen me gishtin tuaj në ndërrimin e energjisë.

32. Përdorni vetëm karikuesin e furnizuar me pajisjen. Përdorimi i karikuesit të gabuar mund të rezultojë në kushte jo karikuese dhe/ose të pasigurta.

Një karikues që është i përshtatshëm për një lloj pakete baterie mund të krijojë një rrezik zjarri kur përdoret me një paketë tjetër baterie.

33. Mbajeni baterinë larg të gjitha objekteve metalike si copa letre, monedha, çelësa, gozhdë ose vida. Shkurtimi i terminalëve të baterisë rrit rrezikun e zjarrit ose djegieve.

34. Në kushte abuzive, lëngu mund të nxirret nga bateria. Evitoni kontaktin me këtë lëng, pasi mund të shkaktojë irritim ose djegie. Nëse ndodh kontakti, shpëlajeni me ujë. Nëse lëngu bie në kontakt me sytë, kërkonij kujdes mjekësor.

Bateria nuk duhet të ruhet në temperatura nën 3 °C (37.4 °F)

ose mbi 40°C (104°F) për të ruajtur jetëgjatësinë afatgjatë të baterisë.

36. MOS e ngarkoni baterinë në temperatura nën 5°C (40°F) ose mbi 40°C (104°F).

Ngarkimi i papërshtatshëm ose në temperatura jashtë gamës së caktuar mund të dëmtojë baterinë dhe të rrisë rrezikun e zjarrit.

37. Mbajeni pajisjen brenda.

38. MOS e ekspozoni baterinë ndaj zjarrit ose temperaturave mbi 130°C (265°F) pasi mund të shpërthejë.

39. Përdorni pajisje vetëm me bateri të caktuara posaçërisht. Përdorimi i baterive të tjera mund të krijojë një rrezik dëmtimi dhe zjarri.

40. Zhblokonti paketën e baterisë nga pajisja përpara se të bëni ndonjë rregullim, të ndryshoni aksesoret, ose të ruani pajisjen.


Masa të tilla parandaluese të sigurisë zvogëlojnë rrezikun e ndezjes aksidentale të pajisjes

A. Fute shkopin në busullën e dyshemesë.

B. Fute fshesën e dorës në shkop

Para përdorimit, sigurohuni që të gjithë komponentët të jenë plotësisht të lidhur dhe klikuar në vend

**Pastruesi i parë me
korrent dore me
bateri të lëvizshme**



2.

↓ (Kliko)

**FLEXOLOGY®
стапче**



1.

↓ (Kliko)


**DuoClean® Anti-Hai
Wrap Plus
Busulla e
dyshemesë**



BATERIA LITIUM-JON

Bateria litium-jon nuk vjen plotësisht e ngarkuar. Përdorimi i parë, mbusheni plotësisht. Gjatë përdorimit të parë, zbrazi baterinë derisa të shkëputet plotësisht. Kjo do të kushtëzojë baterinë.

FUQIA E BATERISË LED DHE TREGUESIT E NGARKIMIT



Ngarkimi



LED do të pulsojë të bardhë kur të arrijë ngarkesën 100%.



LED do të pulsojë jeshile me 76% - 99% ngarkesë.



LED do të pulsojë të verdhë nga 0 - 75% ngarkesë.



Pa LED, bateri të shkëputura

Shënim: Një ngarkesë e plotë zgjat rreth 3.5 orë.

Shënime shtesë


- 1 LEDs fiken kur bateria është plotësisht e ngarkuar
- 2 Njësia nuk do të ngarkohet kur karikuesi të jetë i lidhur

PËR BATERINË TUAJ JON

Ky produkt përdor një bateri litium-jon të ringarkueshme dhe mund të riciklohet kur bateria nuk është më e ngarkuar, ajo duhet të hiqet nga aspiratori dhe të riciklohet. MOS e incineroni ose mos e kompostoni baterinë. Kur bateria juaj litium ION Power Pack duhet të zëvendësohet, hidheni ose ricikloni atë në përputhje me rregullat lokale. Në disa zona, është e paligjshme të vendosen bateritë e harxhuara litium-jon në një kosh plehrash ose në mbetjet e ngurta komunale. Kontaktoni qendrën tuaj lokale të riciklimit për informacion se ku të dispononi energjinë e shpenzuar

РЕЖИМИ НА МОЌ НА ВШМУКУВАЊЕ


	ECO	ECO Mode Kohëzgjatja maksimale Kursen fuqinë e baterisë
	Clean Sense IQ	Clean Sense IQ Mode Ekuilibri më i mirë midis fuqisë së thithjes dhe ekzekutimit të optimizuar.
	Boost	Boost Mode Максимално вшмукување. Користи најмногу енергија од батеријата



MODE	MINUTA
Vakum dore – Mode ECO (nuk ka mjet të motorizuar të ngjitur)	60
Boost Mode (Hand Vac) (nuk ka mjet të motorizuar të bashkangjitur)	10

Jetëgjatësia e Clean Sense IQ varet nga përdorimi individual dhe sasia e mbeturina në sipërfaqet e pastrimit. Mënyra e thithjes ndikon në përdorimin e zgjatjes së nxitjes në shpërthime të shkurtra.


NGARKIMI I BATERISË DUKE PËRDORUR LITIUM-KARIKUES JONIK




Li-ion mbush në prizën e murit



Për të ngarkuar baterinë në vakum dore, lidhni karikuesin me një prizë elektrike, futeni atë
Soketi i mbushësit në soketin nën dorezën e vakumit të dorës.



Për të vënë vakumin në modalitetin e ruajtjes, shtypni shkopin fleksibël për të zhblokuar ndërsa manuali
Vakumi e palos derisa shkopi magjik të klikohet dhe të mbyllet.




Shtypni dhe mbani butonin e lëshimit të baterisë, pastaj hiqni baterinë. Lidhe në
Lidhe karikuesin në soketin e ngarkimit të baterisë. Për të rivendosur baterinë, fute në vendin e pasëm të vakumit të mbajtur me dorë derisa të klikohet në vend.




ВКЛЮЧУВАЊЕ/ИСКЛЮЧУВАЊЕ

Shtypni butonin e energjisë për të ndezur ose fikur aspiratorin.

SHËNIM: Pajisja nuk do të ndizet nëse karikuesi është i lidhur. Hiqe karikuesin para se të ndezësh fshesën me korrent




Shtypni butonin () për të kaluar në mes të modes ECO, Clean Sense IQ™ dhe Boost. Për të kursyer energji nga Bateria, zgjidh modalitetin ECO. Për Për fuqinë e përditshme të pastrimit, zgjidhni modalitetin Clean Sense IQ. Për një nxitje shtesë të fuqisë, zgjidh modalitetin Boost.



РЕЖИМ НА МОКНОСТ CLEAN SENSE


Clean Sense IQ ndjen papastërti që nuk mund të shihet dhe automatikisht rrit efikasitetin e pastrimit bazuar në rrëmujën në dorë, duke ju dhënë një jetë optimale të thithjes dhe raftit kur zbulohen mbeturina të rënda ose të lehta



SHIRITI I DRITËS NË BUSULL


Treguesi i pastrimit konfirmon vizualisht kur jeni Pastroni dyshemetë. Kur njësia ndjen mbeturina të rënda, thithja do të rritet për një performancë më të madhe pastrimi. Kur të pastrohen mbeturinat, thithja do të ulët. Treguesi i pastrimit tregon nivelin e mbeturinave të zbuluara.

Për rezultate më të mira, vazhdoni pastrimin derisa treguesi të kthehet në nivelin më të ulët përpara se të kaloni në zonën tjetër.




Për të pastruar dyshemenë, shkel në busullën e Ktheje dyshemenë dhe rrotulloje përsëri fshesën e dorës

SHËNIM: Furçat do të ndizen vetëm kur aspiratori i dorës të anohet mbrapsht.




Shtypni butonin e lëshimit të shkopi dhe ngrini vakumin e dorës nga shkopi i shkopi Attachment mund të përdoret për të pastruar shkallët, mobiljet dhe katet e tjera.




Vendoseni vakumin drejt dhe Shtypni butonin e lëshimit të busullës që ndodhet në pjesën e poshtme të shkopi, sipër busullës. Shkëlqyeshëm për pastrimin e modelimeve, ventilatorëve, dritareve dhe të tjera të vështira për t'u arritur

SHËNIM: Të gjithë aksesoret janë të përputhshëm si me shkopin magjik ashtu edhe me vakumin portativ.




Shtypni lakrën për të zhbllokuar
Pjesa e pasme e shkopit, pastaj
rregulloni këndin




Rregulloni shkopin magjik në një kënd
më të vogël për pastrim të lehtë nën
mobilje

Flexologjia **MAGAZINIMI**




Për të vendosur vakumin në
modalitetin e ruajtjes, shtypni kyçin
e zhbllokuar ndërsa manualisht
Vakumi e palos përpara




Për të hequr vakumin nga modaliteti i
ruajtjes, shtypni lakrën e lëshimit dhe
ngrini vakumin e mbajtur me dorë
derisa shkopi të klikohet dhe të kyçet

ZBRAZJA E KUPËS SË PLUHURIT





Shtypni butonin e lëshimit të shkopiit magjik për të ndarë vakumin e dorës nga shkopi.



Për të zbrazur kupën e pluhurit ndërsa është ngjitur në vakumin e dorës, vendoseni kupën e pluhurit mbi kovë dhe lëvizni rrëshqitjen e kapakut përpara

HEQJA DHE PASTRIMI I KUPËS SË PLUHURIT



Rindez filtrat rregullisht për të ruajtur fuqinë e thithjes së vakumit.

Rinconi filtrat rregullisht për të ruajtur fuqinë e thithjes së aspiratorit tuaj.

Për të pastruar filtrat, shpëlajini vetëm me ujë.


Lejoni që të gjithë filtrat të thahen plotësisht deri në 48 orë para se t'i riinstalononi ato për të parandaluar hyrjen e lëngjeve në pjesët elektrike.

Pastroni filtrat e para-motorit të paktën një herë në muaj dhe filtrin post-motor të paktën një herë në vit.

Shkundni papastërtitë midis lavazheve kur është e nevojshme.


Me përdorim intensiv, mund të kërkohej pastrim më i shpeshtë

E RËNDËSISHME: MOS përdorni sapun kur pastroni filtrat Përdorni vetëm ujë Aspiratori nuk do të ketë thithje nëse filtri post-motorik nuk është i instaluar. Sigurohuni që të gjithë filtrat të instalohen para se t'i përdorni.




ПРЕДМОТОРНИ ФИЛТРИ

Hiqni kupën e pluhurit dhe hiqni shumën dhe filtrat e ndjerë nga pjesa e pasme e filtrave të pluhurit.




ПОСТ-МОТОРСКИ ФИЛТЕР

Hiqe kupën e pluhurit. Hiq filtrin post-motor nga vakumi i mbajtur me dorë



Kit shumë para-motorike dhe filtër i ndjerë.




Filtër post-motorik

DYSHEMEJA NOZZLE

Nëse ndonjë fije është mbështjellë rreth furçës, vazhdoni pastrimin duke e përdorur atë. Një tapet i vendosur në një sipërfaqe dyshemeje të zhveshur, një qilim me pirg të ulët ose një qilim me një zonë të vogël. Nëse ndonjë bristull mbetet i mbështjellë rreth furçës pas përdorimit të vazhdueshëm, hiqini me kujdes. Nëse vraponi mbi një objekt të fortë ose të mprehtë, ose vëreni një ndryshim të zhurmës gjatë vakumit, kontrolloni busullën e dyshemesë për bllokim (shih seksionin Checking for blockage në seksionin e busullës së dyshemesë)

PASTRIMI I ROLLER BUTË



- A** Për të hequr rollerin e butë nga busulla, nxirreni rollerin e butë jashtë nga skeda
- B** Hiqi mbeturinat e lëshuara nga rolleri i butë. Përdorni një leckë të thatë për të fshirë rollerin e butë dhe për të hequr çdo mbeturinë që ngec në dhëmbët pas rollerit të butë.
- Në** Lajeni me dorë prerësin e roller-it sipas nevojës. Përdorni vetëm ujë dhe lëreni ajrin të thahet plotësisht, i cili duhet të zgjasë të paktën 24-48 orë.
- D** Fute përsëri rollerin e butë derisa ta ndjesh të klikojë në vend

PASTRIMI I SENSORËVE

Paneli i shfaqjes

Pastruesi i vakumit të




Fig. 1

CLEAN SENSE IQ SENSORS




Fig. 2




Sigurohuni që sensorët në Pastroni duart rregullisht, pasi qimet dhe mbeturinat e tjera mund t'i grumbullojnë dhe t'i pengojnë nëse

Sensorët janë pjesërisht të penguar, modaliteti Clean Sense IQ nuk do të rregullojë nivelet e thithjes

Siç pritej Nëse sensorët pengohen plotësisht, kodi i gabimit F0 do të shfaqet dhe ikona Clean Sense IQ do të flash në ekranin e vakumit


Për të pastruar sensorët:

- A. Fikni** furnizimin me energji elektrike dhe hiqi vakumin e mbajtur me dorë
- B.** Sensorët janë të vendosur në brendësi Muret e busullës, rreth 3 inç përgjatë shtegut të aviacionit, të radhitura me Logoja IQ (Figura 2) në pjesën e jashtme
- C.** Fshijini me butësi sensorët me një pëlhurë mikrofibër dhe hiqi të gjitha lëndinat dhe mbeturinat
- D.** Ndizni furnizimin me energji elektrike dhe kontrolloni se pajisja funksionon normalisht



Kontrolloni për bllokimet në vakumin e dorës:

- A. Fike aspiratorin e dorës
- B. Hiqe fshesën e dorës nga shkopi magjik
- C. **Kontrolloni** të gjitha hyrjet e filxhanit të pluhurit dhe hiqni çdo mbetje bllokimi




Kontrolloni për bllokimet në shkop:

Shkopi standard:

- A. Fike vakumin
- B. Hiqe vakumin e dorës dhe busullën e dyshemesë
- C. Shiko përmes shkopit për të kontrolluar bllokimet
- D. Hiqni mbeturinat dhe bllokimet

SHKOP FLEXOLOGJIE®:

- A. Fike vakumin
- B. **Hiqe** vakumin e dorës dhe busullën e dyshemesë nga shkopi magjik
- C. **Kontrolloni** tubin për qasje në seksionin **FLEXOLOGY®** të shkopit duke pincuar tablat në të dy anët e zorrës dhe duke e ngritur tubin nga jashtë
- D. Pastroni mbeturinat dhe bllokimet



Kontrolloni për bllokimet në busullën e dyshemesë:

- A. Fike vakumin
- B. Zhbloko shkopin
- C. Përdor buzën e një monedhe për të hapur tre bravat në fund të grykës së dyshemesë
- D. Hiqe kapakun dhe anulë qafën e hundës
- D. Kontrolloni vrimën dhe hiqni mbeturinat

Është. Zëvendësoni kapakun duke rrëshqitur insertet në slots dhe pastaj duke shtypur fuqishëm në të gjitha anët përpara se t'i ktheni bravat në drejtimin e orës për t'u mbyllur derisa të klikojnë në mënyrë të sigurtë



KUJDES: Për të zvogëluar rrezikun e goditjes dhe operimit të paqëndrueshëm, fikni furnizimin me energji elektrike dhe hiqni baterinë litium-jon para se të shërbëni.

Vakumi nuk mbledh mbeturina. Nuk ka thithje ose thithje të lehtë. Ikona e filtrit në panelin e kontrollit të vakumit portativ është e kuqe. (Shih seksionin Block Check për më shumë informacion.)

- Kontrolloni filtrat për të parë nëse kanë nevojë për pastrim, ndiqni udhëzimet për rinçimin dhe tharjen e plotë të filtrave në ajër përpara se t'i ktheni përsëri në aspirator.
- Kupa e pluhurit mund të jetë plot; Kupë pluhuri bosh.
- Kontrolloni busullën e dyshemesë për bllokim; Bllokime të qarta nëse është e nevojshme.
- Hiqni fillin, brisqet e tapetit ose bristujt që mund të mbështillen rreth furçës.
- Kontrolloni pengesën e hyrjes në shkop për çdo bllokim dhe pastroni çdo mbeturina.
- Kontrolloni lidhësit midis mbajtëses së dorës, shkopi dhe grykës së dyshemesë për mbeturinat.
- Hiqni çdo pluhur ose material në lidhësit.
- Nëse problemi vazhdon, ju lutemi kontaktoni Shërbimin ndaj Klientit. Vakumi ngre qilimat.
- Sigurohuni që të mos ndizni modalitetin Boost pasi kjo mund të jetë shumë suction për qilima më të lehtë. Kini kujdes kur vakumoni qilimat ose qilimat me skaje të qepura butësisht.
- Fike pajisjen për të fikur furçën dhe shtyp butonin e energjisë për të rinisur. Furçat nuk kthehen.
- Fike menjëherë aspiratorin. Hiqni të gjitha bllokimet para se të riaktivizoheni Pastruesi i vakumit. Kontrolloni se aspiratori portativ është i anuar mbrapsht mjaftueshëm për të aktivizuar furçat rrotulluese. Nëse furçat rrotulluese ende nuk funksionojnë, kontaktoni shërbimin ndaj klientit.

- Nëse busulla e dyshemesë ka drita dhe ato nuk ndriçohen, ka një problem që lidh vakumin, tubin dhe busullën portative. Proveni të zhbllokoni dhe rilidhni pjesët. Nëse dritat ende nuk shkëlqejnë, Kontakto shërbimin ndaj klientit. Vakumi

fiket.

Ka disa arsye të mundshme që vakumi të fiket vetë, duke përfshirë bllokimet, problemet e baterisë dhe mbinxehjen Nëse vakumi fiket, ndiqni këto hapa:

1. Ndizni aspiratorin dhe kontrolloni dritat treguese të baterisë në vakumin portativ.
2. Nëse kërkohet ngarkimi, sigurohuni që pajisja të fiket para se ta lidhni me karikuesin.
3. Zbrazni enën e pluhurit dhe pastroni filtrat (shih seksionet Zbrazja e Kontejnerit të Pluhurit dhe Pastrimi i Filtrave).
4. Kontrolloni tubin, pajisjet dhe kanalet dhe hiqni çdo bllokim.
5. Lëreni pajisjen dhe baterinë të ftohet për të paktën 45 minuta, derisa të kthehen në temperaturën e dhomës. Shtypni butonin e energjisë për të rifilluar aspiratorin. Kontrolllo se karikuesi nuk është i lidhur në soken e vakumit të dorës

SHËNIM: Nëse fshesa me korrent ende nuk punon siç duhet, kontaktoni Shërbimin e Klientit

UDHËZUESI PËR ZGJIDHJEN E PROBLEMEVE

	Gabim gjatë gabimit	Kodi i gabimit i shfaqur
Motor	Motori nuk ndizet	10
	Mbinxehje e motorit	20
	Goditje elektrike në motor	30
	Qarku i shkurtër i motorit	40
	Shpejtësia e tepruar e motorit	50
	Gabim në komunikimin e sistemit	60
	Bllokimi i sensorit IQ të Shqisave të Pastra	F0
Nozzle	Mbinxehje e busullës	70
	Busulla e qarkut të shkurtër	E0

ADD-ONS SHITESË NË DISPOZICION NË SHARKCLEAN.EU

- A. Një pastrues me korrent 8"

Hapësirat

- B. 18" Mjet fleksibël vakum në hapësira të ngushta

- C. Mjet pluhuri për vakuming në hapësira të ngushta

- D. Furçë pluhuri

- E. Furçë pluhuri me shumë kënde

- F. Furçë pluhuri me mbrojtje kundër alergjisë

- G. Mjet për pastrimin e mobiljeve të veshura

- H. Mjet i gjerë për pastrimin e mobiljeve të veshura

- I. Një mjet me shumë qëllime për kafshët shtëpiake

- J. Mjet i motorizuar për pastrimin e thellë të kafshëve shtëpiake




- K. FLEXOLOGY® tub për pastrim nën mobilje

- L. Çanta shtesë

- M. Li-Ion Charger

- N. Karikues i dyfishtë Li-Ion

- O. Bateria Li-Ion





BITTE AUFMERKSAM DURCHLESEN UND ZUR INFORMATION AUFBEWAHREN.

Die vorliegende Bedienungsanleitung soll Ihnen helfen, sich vollständig mit Ihrem neuen Shark®-Staubsauger vertraut zu machen. Die Abbildungen können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Im ständigen Bemühen um die fortlaufende Verbesserung unserer Produkte behalten wir uns Änderungen der hierin enthaltenen Spezifikationen ohne Ankündigung vor. © 2023 SharkNinja Operating LLC. DUOCLEAN, FLEXOLOGY und SHARK sind eingetragene Marken von SharkNinja Operating LLC. POWERFINS PLUS ist eine Marke von SharkNinja Operating LLC.

À LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.

Cette notice d'utilisation doit vous aider à connaître parfaitement votre nouvel aspirateur Shark®.

Les illustrations peuvent être différentes du produit réel. Nous nous efforçons d'améliorer constamment nos produits, par conséquent, les spécifications contenues dans ce manuel peuvent être modifiées sans préavis.

© 2023 SharkNinja Operating LLC. DUOCLEAN, FLEXOLOGY et SHARK sont des marques déposées de SharkNinja Operating LLC. POWERFINS PLUS est une marque déposée de SharkNinja Operating LLC.

PLEASE READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

This Owner's Guide is designed to help you get a complete understanding of your new Shark® vacuum.

Illustrations may differ from actual product. We are constantly striving to improve our products; therefore the specifications contained herein are subject to change without notice.

© 2023 SharkNinja Operating LLC. DUOCLEAN, FLEXOLOGY and SHARK are registered trademarks of SharkNinja Operating LLC. POWERFINS PLUS is a trademark of SharkNinja Operating LLC.

LES DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM, OG GEM DEN TIL FREMTIDIGE OPSLAG.

Benjtningsmanualen er designet til at hjælpe dig med at få fuld forståelse for din nye Shark®-støvsuger.

Illustrationerne kan afvige fra det aktuelle produkt. Vi bestræber os hele tiden på at forbedre vores produkter, og derfor kan specifikationerne i denne vejledning blive ændret uden varsel.

© 2023 SharkNinja Operating LLC. DUOCLEAN, FLEXOLOGY og SHARK er registrerede varemærker tilhørende SharkNinja Operating LLC. POWERFINS PLUS er et registreret varemærke tilhørende SharkNinja Operating LLC.

LEA ESTE DOCUMENTO COM ATENÇÃO E GUARDELO PARA FUTURAS CONSULTAS.

Esta guia de instruções está destinada a ajudá-lo a entender perfeitamente o funcionamento de sua nova aspiradora Shark®.

Las ilustraciones pueden variar con respecto al producto. Nos esforzamos continuamente por mejorar nuestros productos, por lo tanto, las especificaciones incluidas en la presente guía están sujetas a cambio sin aviso previo.

© 2023 SharkNinja Operating LLC. DUOCLEAN, FLEXOLOGY y SHARK son marcas registradas de SharkNinja Operating LLC. POWERFINS PLUS es una marca registrada de SharkNinja Operating LLC.

SI PREGIA DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL MANUALE D'USO E DI CONSERVARLO PER FARVI RIFERIMENTO IN FUTURO.

Il presente Manuale d'uso ha lo scopo di aiutare ad acquisire una conoscenza completa del nuovo aspirapolvere Shark®.

Il prodotto illustrato può essere diverso dal prodotto effettivo. Shark si impegna costantemente per migliorare i propri prodotti, pertanto le specifiche descritte nel presente documento possono essere soggette a modifica senza preavviso.

© 2023 SharkNinja Operating LLC. DUOCLEAN, FLEXOLOGY e SHARK sono marchi registrati di SharkNinja Operating LLC. POWERFINS PLUS è un marchio registrato di SharkNinja Operating LLC.

**SharkNinja Europe Limited,
3150 Century Way,
Thorpe Park,
Leeds
LS15 8ZB, UK**

ZORGVULDIG DOORLEZEN EN BEWAREN VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK.

Deze bedieningshandleiding is ontworpen om u te helpen bij het gebruik van uw nieuwe Shark® stofzuiger.

De afbeeldingen kunnen afwijken van het werkelijke product. Wij streven er constant naar om onze producten te verbeteren; daarom zijn de specificaties in dit document onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.

© 2023 SharkNinja Operating LLC. DUOCLEAN, FLEXOLOGY and SHARK zijn geregistreerde handelsmerken van SharkNinja Operating LLC. POWERFINS PLUS is een handelsmerk van SharkNinja Operating LLC.

LES NØYE OG OPPBEVAR FOR FREMTIDIG REFERANSE.

Denne instruksjonsveiledningen er ment til å hjelpe deg med å få en fullstendig forståelse av din nye Shark®-støvsuger.

Illustrasjonene kan avvike fra det faktiske produktet. Vi tilstreber hele tiden å forbedre produktene våre, derfor kan spesifikasjonene nevnt her bli endret uten videre varsel.

© 2023 SharkNinja Operating LLC. DUOCLEAN, FLEXOLOGY og SHARK er registrerte varemærker av SharkNinja Operating LLC. POWERFINS PLUS er et registrert varemærke som tilhører SharkNinja Operating LLC.

LEIA COM ATENÇÃO E GUARDE PARA CONSULTAS FUTURAS.

Este Guia de Instruções foi concebido para que possa compreender melhor o seu novo Aspirador Shark®.

As ilustrações podem diferir do produto real. Melhoramos continuamente os nossos produtos. Assim, as especificações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

© 2023 SharkNinja Operating LLC. DUOCLEAN, FLEXOLOGY e SHARK são marcas registradas da SharkNinja Operating LLC. POWERFINS PLUS é uma marca comercial da SharkNinja Operating LLC.

LUE OPAS HUOLELLISESTI JA SÄILYTÄ SE TULEVAAN TARVETTA VARTEN.

Tämän käyttöoppaan tarkoitus on auttaa sinua ymmärtämään täysin uuden Shark®-pölynimurin toimintaa.

Kuvat saattavat näyttää erilaisilta kuin varsinaisen tuoten. Pyrimme jatkuvasti parantamaan tuotteitamme. Siksi tässä annetut tiedot voivat muuttua milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.

© 2023 SharkNinja Operating LLC. DUOCLEAN, FLEXOLOGY ja SHARK SharkNinja Operating LLC -yhtiön rekisteröityjä tavaramerkkejä. POWERFINS PLUS on SharkNinja Operating LLC -yhtiön rekisteröity tavaramerkki.

LÄS INSTRUKTIONERNA NOGRANT OCH BEHÅLL DEM FÖR FRAMTIDA BRUK.

Avsikten med denna bruksanvisning är att hjälpa dig med all information du behöver om din nya dammsugare från Shark®.

Illustrationerna kan avvika från den verkliga produkten. Vi strävar konstant efter att förbättra våra produkter, därför kan specifikationerna i detta dokument ändras utan föregående meddelande.

© 2023 SharkNinja Operating LLC. DUOCLEAN, FLEXOLOGY och SHARK är registrerade varumärken som tillhör SharkNinja Operating LLC. POWERFINS PLUS är ett varumärke som tillhör SharkNinja Operating LLC.

**SharkNinja Germany GmbH,
Rotfeder-Ring 9,
60327 Frankfurt am Main,
Germany**

IZ400EU_Series_IB_MP_230419_Mv1

GEDRUKT IN CHINA - IMPRIMÉ EN CHINE - PRINTED IN CHINA - TRYKT I KINA - IMPRESO EN CHINA - STAMPATO IN CINA - GEDRUKT IN CHINA - TRYKKET I KINA - IMPRESSO NA CHINA - PAINETTU KIINASSA - TRYCKT I KINA



**COMTRADE
DISTRIBUTION**

Друштво за производство, промет и услуги **Комтрејда Дистрибуција Скопје**

Компани për prodhim, shitje dhe shërbime **Comtrade Distribution Shkup**

Продажба и сервис/Shitje dhe servis: Скопје, Бул.Киро Глигоров бр.13, Скопје, Киро Глигоров 13

Тел/Факс: Tel/Fach: 02 3090 050 3091 112/

ГАРАНТЕН ЛИСТ/ FLETË GARANCONI

Податоци за крајниот корисник/ Të dhënat e përdoruesit fundor:

Име и презиме (име на фирма)/Emri dhe mbiemri (emri i kompanisë) _____

Адреса/ Adresë: _____

Потпис на корисникот/Nënshkrimi i përdoruesit: _____ број на л.к./Numri i ID-së _____

Број на фискалната сметка (фактура)/ Numri i llogarisë fiskale (faturë) _____

Во/ Në _____, Дата/Data: _____

M.P

Потпис/ Nënshkrimi _____

Податоци за продавачот:

Име и презиме (име на фирма): _____

Адреса/ Adresë _____

Потпис на корисникот/Nënshkrimi i përdoruesit: _____ број на л.к./Numri i ID-së _____

Број на фискалната сметка (фактура)/ Numri i llogarisë fiskale (faturë) _____

Во/ Në _____, Дата/Data: _____

M.P

Потпис/ Nënshkrimi _____



Задолжително запознајте се со гарантните услови на следните страни од овој документ/Sigurohuni që të njiheni me kushtet e garancisë në faqet vijuese të këtij dokumenti

Уредите се тестирани и атестирани согласно Правилникот за атестирање на производите кои предизвикуваат радио-фреквенциски пречки/Pajisjet janë testuar dhe certifikuar në përputhje me rregulloret për certifikimin e produkteve që shkaktojnë interferenca në radiofrekuencë

Спецификација на испорачаните производи/Specifikimi i produkteve të dorëzuara

Сервисен Купон бр 1 (Купонот се пополнува само во случај на поединечна рекламација/ Kuponi i Servisimit Nr.2 (Kuponi plotësohet vetëm në rast reklamacionit individual))

Име/Emri:	Сер.бр/Nr.ser:	Дата на Прием/ Data e pranimit:
Опис на сервисна интервенција: Përshkrimi i ndërhyrjes së servisimit:		Дата на Сервисирање Data e servisimit:
		Дата на испорака/ Data e dorëzimit:
		Сервисер/Serviseri:

Сервисен Купон бр 2 (Купонот се пополнува само во случај на поединечна рекламација/ Kuponi i Servisimit Nr.2 (Kuponi plotësohet vetëm në rast reklamacionit individual))

Име/Emri:	Сер.бр/Nr.ser:	Дата на Прием/ Data e pranimit:
Опис на сервисна интервенција: Përshkrimi i ndërhyrjes së servisimit:		Дата на Сервисирање Data e servisimit:
		Дата на испорака/ Data e dorëzimit:
		Сервисер/Serviseri:

Сервисен Купон бр (Купонот се пополнува само во случај на поединечна рекламација/ Kuponi i Servisimit Nr.2 (Kuponi plotësohet vetëm në rast reklamacionit individual))

Име/Emri:	Сер.бр/Nr.ser	Дата на Прием/Data:
Опис на сервисна интервенција: Përshkrimi i ndërhyrjes së servisimit		Дата на Сервисирање: Data e servisimit
		Дата на испорака: Data e dorëzimit
		Сервисер/Serviseri:

Изјава

Потрошувачот има законски права кои произлегуваат од националното законодавство со кои се регулира продажбата на производите и правата не се загрозени со гаранцијата. Трошоците за отстранување на дефектите паѓаат на товар на давателот на гаранцијата.

Гарантна изјава на продавачот

-Гарантиониот рок за производот е наведен на страна 4 од гарантиониот лист.

-Продавачот гарантира дека производот испорачан ќе функционира во склад со наведените технички податоци и особини, ако купувачот стриктно се придржува кон упатството за ракување со уредот.

-Продавачот гарантира дека во текот на целиот гарантен рок обезбедува:отстранување на евентуални дефекти, технички недостатоци и оригинални резервни делови, на наш трошок, доколку до неискправноста на производот е настаната на начин предвиден во упатствата за користење на производот.

-Не гарантира и не сноси одговорност за софтвер (Оперативен систем, дополнително инсталирани програми и податоци кои се на Купувачот)

-Со добивање на овој гарантен лист, се смета дека крајниот купувач е запознат и согласен со се што пишува во него

-За сите спорови влезани за оваа гаранција надлежен ќе биде судот во Скопје

-Доколку поправката на рекувираниот уред трае подолго од 15 (петнаесет) работни денови, гаранцијата се продолжува за онолку денови колку што траела поправката на уредот.Продолжувањето на гарантиониот рок се упишува во гарантиониот лист од страна на сервисерот.

-Рекламациите се примат исклучиво сервисните објекти на Продавачот или договорените сервисни простории од страна на овластените лица.Адресите се наведени на страна 1 од оваа гаранција.

-Продавачот се обврзува дека во случај на рекламација на функционалноста на уредот во текот на гарантиониот период:да го поправи, замени со друг уред кој може да биде нов или еквивалентен на нов или со уред кој има слични карактеристики или со уред предвиден од страна на Произведувачот, на сопствен трошок.

-Доколку не можеме да го отстраниме дефектот или не бидеме во можност да го замениме уредот во рок од 30денови од датумот на приемот на уредот на сервис, а купувачот ќе му биде одобрен износ во висина на цената на производот на денот на враќањето на финансиските средства.

-Заменилите делови, во гарантиониот период, преѓаат во сервис на ЛТ Компјутерс, сопственост на Продавачот.

-Во технолошкиот век на траење на производот 3 години кој трае после истекот на гарантиониот период, ќе обезбедиме сервисни услуги и резервни делови

-Услугите на терен и/или одржување, кои не се вработени во цената на производот, се решаваат спрема важениот ценовник.

-Гаранцијата на LCD панелите (за TFT мониторите и преносните компјутери) е во согласност со тековната политика на точки на дефект дадена од производителот и не се применува надвор д таквите норми.

Обврски на купувачот

Купувачот е должен:

1.да при приземвање на уредот воочи негова некомплетност или физичка оштетеност, бидејќи дополнителни рекламации од тој тип нема да важат.

2.задополнително да се придржува на упатството за употреба на уредот

3.да обезбеди амбиентални услови кои се наведени во документацијата на уредот и да обезбеди уредот да биде заштитен од каков и да е тип на зрачење

4,да обезбеди стабилен извор на електрично напојување

5.пред првата употреба да се запознае со условите за работа на уредот, условите на оваа гаранција како и со техничката документација

6.во случај на рекламација на уредот задополнително да приложи фискална сметка (фактура)и оригинален заверен гаранциониот лист. Сите наведени мораат да бидат уреднопополнети и заверени.

7.Доколку не сме во можност да го поповариме уредот или замениме со нов, еквивалентно на нов или со производ предвиден од страна на производителот, се доставува комплетната оригинална амбалажа и ќе се одбие од износот наменет за рефундирање на корисникот. Во случај на замена на уредот, ќе се задржат компонентите што фалат од комплетот на новиот уред.

Гаранцијата не важи поради:

-неадекватна инсталација или нестручно користење или неадекватно одржување

-механичко, хемиско или било какво друго оштетување во транспорт, при распакување или користење на уредот

-варијација во напонот на електричната мрежа, удари од гром и пропратни појави

-виша сила или елементарни непогоди

-користење на софтвер, медиум за репродукција(било оптички или магнетни), уреди за поврзување, други приклучни уреди, делови или потрошен материјал кој не се производ или авторизирани од страна на производителот

-не авторизирани преправи и поправки и последичи настанати од тоа

-надоворешно влијание:влага, вода, топло, вибрација, прашина, екстремни услови а наворешната средина и сл.

-за делови кои при употреба се трошат:тонери, кертриџи, глава на инк-џет принтери, ваљациза повлекување, механизми за транспорт на хартија

-за делови кои при употреба се трошат: гуми на врата подложни на механички оштетувања,ножеви,перии и сл.

Губење на гаранција

-Доколку утврдиме дека (Сервис на Комптејд Дистрибуција ДООЕЛ) дека на рекламираните уреди е вршено неовластена сервисна интервенција

-нестручно и несовесно користење на производот

-не придржување на условите дефинирани во поглавјето обврски на купувачот, точки:2,3,4,5 и 6,

Deklarata e garancisë së shitësit

- Periudha e garancisë për produktin është e specifikuar në faqen 4 të kartës së garancisë.

Shitësi garanton që produkti do të funksionojë në mënyrë korrekte në përputhje me të dhënat teknike dhe vetitë e specifikuara, nëse blerësi respekton rreptësisht udhëzimet për funksionimin e pajisjes.

Shitësi garanton se gjatë gjithë periudhës së garancisë siguron: heqjen e defekteve të mundshme, të mangësive teknike dhe pjesëve rezervë origjinale, me shpenzimet tona, nëse defekti i produktit është shkaktuar në mënyrën e parashikuar në udhëzimet për përdorimin e produktit.

-Nuk garanton dhe nuk mban përgjegjësi për softuerin (Sistemi operativ, programet e instaluara shtesë dhe të dhënat që i përkasin blerësit)

- Me marrjen e kësaj karte garancie, konsiderohet se blerësi përfundimtar është i njohur dhe pajtohet me gjithçka që shkruhet në të.

- Për të gjitha kontestet lidhur me këtë garanci do të jetë kompetente gjykatara në Shkup

- Nëse riparimi i pajisjes së reklamuar zgjat më shumë se 15 (pesëmbëdhjetë) ditë pune, garancia zgjatet për aq ditë sa ka zgjatur riparimi i pajisjes.Zgjatja e periudhës së garancisë shënohet në fletën e garancisë nga tekniku i shërbimit..

- Ankesat pranohen ekskluzivisht në ambientet e shërbimit të shitesit ose në ambientet e shërbimit të dakorduara nga personat e autorizuar Adresat janë të listuara në faqen 1 te kësaj garancie.

- Shitësi merr përsipër që në rast anekse për funksionalitetin e pajisjes gjatë periudhës së garancisë: ta riparojë atë, ta zëvendësojë me një pajisje tjetër që mund të jetë e re ose ekuivalente me një të re ose me një pajisje që ka karakteristika të ngjashme ose me një pajisje të siguruar nga prodhuesi, me shpenzimet e tij.

- Nëse nuk mund ta rregullojmë defektin ose nuk jemi në gjendje ta zëvendësojmë pajisjen brenda 30 ditëve nga data e marrjes së pajisjes për shërbim, dhe blerësit do t'i jepet një shumë e barabartë me çmimin e produktit në ditën e rimbursim .

- Pjesët e ndërruara, gjatë periudhës së garancisë, kalojnë në shërbimin e IT Computers, në pronësi të Shitësit.

Gjatë jetës teknologjike të produktit për 3 vjet, e cila zgjat pas shadimit të periudhës së garancisë, ne do të ofrojmë shërbime shërbimi dhe pjesë këmbimi

- Shërbimet në terren dhe/ose të mirëmbajtjes, të cilat nuk përfshihen në çmimin e produktit, shlyhen sipas listës së çmimeve të vlefshme.

- Garancia e panelit LCD (për monitorët TFT dhe kompjuterët notebook) është në përputhje me politiken aktual e të pikës së dështimit të ofruar nga prodhuesi dhe nuk zbatohet jashtë normave të tilla.

Detyrimet e blerësit

- Blerësi është i detyruar të:
1. në momentin e marrjes së pajisjes, vëreni mosplotësimin e saj ose dëmtimin fizik, sepse ankesat shitesë të atij lloji nuk do të jenë të vlefshme.
 2. është e detyrueshme respektimi i udhëzimeve për përdorimin e pajisjes
 3. të sigurojë kushtet mjedisore që janë të përcaktuara në dokumentacionin e pajisjes dhe të sigurojë që pajisja të jetë e mbrojtur nga çdo lloj rezatimi
 4. për të siguruar një burim të qëndrueshëm të energjisë elektrike
 5. Përpara përdorimit të garë, njihuri me kushtet e funksionimit të pajisjes, kushtet e kësaj garancie si dhe me dokumentacionin teknik.
 6. Në rast pretendimi për pajisjen, është e detyrueshme të dorëzoni një llogari fiskale (fature) dhe një kartë garancie origjinale të certifikuar. Të gjitha të listuara duhet të plotësohen dhe certifikohen sig duhet
 7. Nëse nuk jemi në gjendje të riparojmë pajisjen ose ta zëvendësojmë atë me një të re, ekuivalente me një të re ose me një produkt të ofruar nga prodhuesi, paketimi i plotë origjinal do të dorëzohet dhe do të zbritet nga shumë e destinuar për rimbursim përdorues. Në rastin e zëvendësimit të pajisjes, komponentët që mungojnë nga kompleti i ri i pajisjes do të mbahen

Garancia nuk është e vlefshme për shkak të:

- instalim joadekuat ose përdorim jo profesional ose mirëmbajtje joadekuate
- dëmtime mekanike, kimike ose ndonjë dëm tjetër gjatë transportit, gjatë shpërkëmbimit ose përdorimit të pajisjes
- ndryshimi i tensionit të rrjetit elektrik, rrufeja dhe dukuritë shoqeruese.
- Forca madhore ose fatkeqësitë natyrore
- përdorimi i softuerit, mediave të luajtjes (qoftë optike ose magnetike), pajisjeve lidhëse, pajisjeve të tjera lidhëse, pjesëve ose materialeve harxhuese që nuk janë produkt ose të autorizuar nga prodhuesi
- modifikimet dhe riparimet e paautorizuara dhe pasojat që rrjedhin prej tyre
- ndikimi i jashtëm: lagështia, uji, nxehtësia, dridhjet, pluhuri, kushtet ekstreme dhe mjedisi i jashtëm, etj.
- për pjesët që konsumohen gjatë përdorimit: tonerët, fshëkët, këkën e printerit me bojë, tërheqës me rui, mekanizmat e transportit të letrës
- për pjesët që konsumohen gjatë përdorimit: gomat e dymve që i nënshtrohen dëmtimeve mekanike, thika, pendët, etj.

Humbja e garancisë

- Nëse konstatohet se (Komtrejd Distribucija DOOEL Service) është kryer ndërhyrje e paautorizuar e shërbimit në pajisjet e reklamuar.
- përdorimi jo profesional dhe i pakujdesshëm i produktit
- mosrespektimi i kushteve të përcaktuara në kapitullin e detyrimeve të blerësit, pikat: 2, 3, 4, 5 dhe 6,

Спецификација на испорачаните производи/ Специfikimi i produkteve të dorëzuara

Производ:

Сериски број:

Во случај корисникот на уредот да користи не оригинален или поправан полнач за полнење на истиот, не се признава гаранцијата на целиот уред./ Në rast se përdoruesi i pajisjes përdor një karikues jo original ose të riparuar për ta ngarkuar atë, garancia e të gjithë pajisjes nuk njihet.

- *Гаранција на Тесла ТВ 36 месеци/ Garanci për bateri dhe përshtatës për Tesla TV, 36 muaj
- *Гаранција на Тошиба ТВ 24 месеци/ Garanci për bateri dhe përshtatës për Toshiba TV, 24 muaj
- *Гаранција на ТЦЛ ТВ 24 месеци/ Garanci për bateri dhe përshtatës për TCL TV, 24 muaj
- *Гаранција на батерија за Лаптоп АСЕР-12 месеци/ Garancia e baterisë për Laptop ACER - 12 muaj
- *Гаранција на адаптер за Лаптоп АСЕР-12 месеци/ Garancia e përshtatës për Laptop ACER - 12 muaj
- *Гаранција на Тесла фрижидери, шоперти, машини за пеење, машини за сушење, машини за садови и вградини апарати 60 месеци/ Garanci për frigoriferët Tesla, soba, lavatrice, tharëse, pjatlarëse dhe pajisje të integruara 60 muaj
- *Гаранција на Тесла аспиратори 24 месеци/ Garanci për aspiratorët TESLA për 24 muaj
- *Гаранција на Тесла микробранови печки и мали куќин апарати 12 месеци/ Garanci për furrat me mikrovalë Tesla dhe pajisjet e vogla shtëpiake për 12 muaj
- *Гаранција на Хиаоми монитори за температура и влажност 3 месеци / Garanci për monitorët Xiaomi për 3 muaj
- *Гаранција на Хиаоми мауси 6 месеци/ Garancia e mausit Xiaomi 6 muaj
- *Гаранција на Хиаоми PowerBank 6 месеци / Garanci për PowerBank Xiaomi për 6 muaj
- *Гаранција на Хиаоми слушалки 6 месеци / Garanci për kufje Xiaomi për 6 muaj
- *Гаранција на Хиаоми диспензери 6 месеци / Garanci për dispenzuesve Xiaomi për 6 muaj
- *Гаранција на Хиаоми звучници 6 месеци / Garanci për folësit Xiaomi për 6 muaj
- *Гаранција на Хиаоми адаптер 6 месеци / Garanci për përshtatës Xiaomi për 6 muaj
- *Гаранција на Хиаоми батерији за счутер 6 месеци/ Garancia e bateri skuteri Xiaomi 6 muaj
- *Гаранција на Хиаоми счутер, рутер, брчи, алат, фен за коса, правосмукалка, TV Box, четка за заби, проектор, Humidifier, чајник, сензор, вага, Mi Camera, точак, прочистувач на воздух, часовник, Mi bands и греалки 12 месеци / Garanci për skuterin Xiaomi, ruter, brisk, vegla, tharëse flokësh, fshesë me korrent, TV Box, furçë dhëmbësh, projektor, lagështues, kazan, sensor, peshore, Mi Kamera, rotë, pastures ajri, orë, shirita Mi dhe ngrohës 12 muaj.
- *Гаранција на Хиаоми таблети и мобилни телефони 24 месеци / Garanci për tabletët dhe celularët Xiaomi për 24 muaj
- *Гаранција на Segway тротинети 24 месеци/ Garanci për skuterët Segway 24 muaj
- *Гаранција на SharkNinja производи 24 месеци/ Garancia e produkteve Shark për 24 muaj

Гаранција за ACER/PackardBell Преносен Компјутер/ Garancia e laptopit ACER/PackardBell	Физичко лице 24 месеци/ Personi fizik 24 muaj	Правно лице 12 месеци/ Person juridik 12 muaj
--	---	---